



Куќен ред

за физичко присуство во ООУ „Горгија Пулевски“ - Аеродром

- Во училиштето се користат три влез-излеза, два главни на предната страна на училиштето и еден спореден влез-излез на бочната страна на училиштето. Овие влезови – излези ги користат и вработените и учениците според протоколот.
- Дежурните наставници ќе ги прифаќаат учениците и го почитуваат донесениот протокол и алгоритам на училиштето;
- Влезовите во училиштето се отворени за време на одморите, и заклучени за време на часовите;
- Учениците ги спроведуваат до училниците дежурните наставници;
- Учениците кои имаат потреба од тоалет ги спроведуваат дежурните наставници;
- Наставниците што ќе реализираат настава престојуваат во училницата во текот на целиот период на наставата и одморите;
- Учениците треба да водат грижа сами за приборот за работа и да го користат исклучиво сопствениот;
- Учениците носат оброк - храна, вода од дома;
- Учениците треба да ги: мијат и дезинфицираат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, пред и по доаѓање од надвор и кога рацете изгледаат валкани;



- Учениците оброкот го конзумираат во училницата во иста каде се реализира наставата;
- Учениците да ги почитуваат означените места за седење, да почитуваат дистанца од 1,5 м и да не се групираат;
- Задолжително носење на маски;
- Доколку ученикот остане без своја заштитна маска, веднаш се обраќа до наставникот да му даде нова;
- Искористената маска за еднократна употреба, хартиено марамче или ракавици ученикот ги фрла во кантите со капак за таа намена;
- Ученикот не ја симнува заштитната маска од лицето во внатрешноста во училиштето, освен за време на ужината;
- Доколку наставата се реализира на отворно, ученикот не треба да носи заштитна маска, но има обврска да одржува физичко растојание од 1,5 м од другите ученици;
- Ученикот не може да го напушти часот без дозвола на наставникот кој ја организира наставата;
- Доколку ученикот развие симптоми на Ковид 19, наставникот е должен да го почитува „Алгоритмот“ на училиштето;
- Овој „Куќен ред“ треба да се почитува за време на пандемијата на Ковид 19.

Директор

Марјан Јовановски